

Врз основа на член 68 став 1 и членовите 68а до 68з од Статутот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, член 2, 19 и 20 од Правилникот за критериумите, начинот и постапката за кандидирање и избор на Претседател на СДСМ, со архивски број 0202-54/4 усвоен на 19-тата седница на Централниот одбор на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија одржана на ден 16.02.2021, се објавува:

## О Т В О Р Е Н   П О В И К

### за самокандидирање на кандидат за Претседател на СДСМ

Социјалдемократскиот сојуз на Македонија како модерна, отворена и демократска партија, согласно статутарните измени, Претседателот ќе го избира на непосредни, внатрешни избори распишани на ден 16.02.2021 година со Одлука на Централниот одбор на СДСМ, а кои ќе се одржат на ден 21.03.2021 година.

За таа цел ги повикуваме сите заинтересирани да се самокандидираат за Претседател на Социјалдемократскиот Сојуз на Македонија.

Кандидат за Претседател на СДСМ може да биде лице кое е најмалку 5 (пет) години член на СДСМ и најмалку еднаш бил избран од Конгресот на СДСМ за член на некои од органите на Партијата (претседател, заменик претседател, генерален секретар, член на централен одбор и член на надзорен одбор).

Со доставената самокандидатура за Претседател, кандидатот во хартиена форма задолжително доставува:

- Пополнет “Образец 1” - Пријава за самокандидирање;
- Лична биографија;
- Партиска биографија;
- Програма за работа за 4-годишен период.

Заинтересираните кандидати своите кандидатури, со целосна прилог документација во хартиена форма, во затворен плик со назнака „Самокандидатура за Претседател на СДСМ“ потребно е лично да ги достават најдоцна до 26.02.2021 година, до Централната изборна комисија, во седиштето на СДСМ на ул. Бихаќка број 8, Скопје, од 08:00ч до 16:00 часот.

**Дополнителни информации и потребните обрасци се објавени на веб страницата на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија [www.sdsm.org.mk](http://www.sdsm.org.mk).**

Социјалдемократски сојуз на Македонија